



Услови за осигурување на возачи, патници и работници при управување и возење со моторни и други возила од последици на несреќен случај

член 1: општи одредби

Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (во понатамошниот текст: Општи услови) и овие дополнителни услови се составен дел од Договорот за осигурување на возачи, патници и вработени лица при управување и возење со моторни и други возила од последици на несреќен случај.

член 2: осигурени лица

Лицата наведени во член 1 од овие дополнителни услови се осигуруваат без оглед на нивната здравствена состојба и општа работоспособност и старост, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 8, став 1, точка б од Општите услови, освен лицата кои според член 4, став 3 од Општите услови се исклучени од осигурување.

член 3: осигурени опасности (ризичи)

- [1] Осигурувањето ги опфаќа несреќните случаи кои настануваат при управување и возење со моторни и други возила и тоа:
 - 1) ако осигурувањето е склучено за возачот и негов придружник, при управување и возење со моторно возило, при натовар и истовар на роба од товарно возило или приколка, при манипулација со возило кое е директно поврзано со сообраќај;
 - 2) ако осигурувањето е склучено за сопатниците и водачот на пат при возење, при натовар и истовар на роба од моторно возило или приколка, при манипулација со возило кое е директно поврзано со сообраќај;
 - 3) ако осигурувањето е склучено за работници - за време на возењето, при натовар и истовар на роба од моторно возило или приколка, при манипулација со возило кое е директно поврзано со сообраќај;
 - 4) ако осигурувањето е склучено за работници на приклучни машини - при работа на приклучни машини, каде што моторното возило покриено со осигурување според овие дополнителни услови им дава погонска сила.
- [2] Во осигурување не се вклучени несреќните случаи кои настануваат:
 - 1) при автомобилски, мотоциклистички брзински трки, мотокрос, рели и картинг, како и при тренинзите за истите;
 - 2) поради причините наведени во член 9 од Општите услови;
 - 3) при управување и возење без знаење, односно без одобрување од сопственикот на моторното возило (недозволена употреба).

член 4: начин на склучување на осигурувањето

Ова осигурување може да се склучи со или без поименично наведување на осигурениците.

член 5: осигурување со поименично наведување на осигурениците

- [1] Ако осигурувањето е договорено со наведување на имиња на осигурениците, осигурени се само оние лица кои се наоѓаат на полисата, односно во списокот приложен со полисата и кои се поименично наведени.

- [2] Осигурителното покритие за новопријавените членови започнува во 24:00 часот на денот кој е наведен како почеток на осигурување во писмената пријава поднесена кај осигурувачот, но не пред 24:00 часот на денот кога осигурувачот ја примил пријавата. Осигурителното покритие за одјавените осигуреници престанува во 24:00 часот на денот кој е наведен во одјавата како крај на осигурувањето.
- [3] Осигурителното покритие важи само за несреќни случаи со видот на моторното возило кој е наведен во полисата.

член 6: осигурување без поименично наведување на осигурениците

- [1] Ако е договорено осигурување без наведување на имиња на осигурениците, во осигурување се вклучени само оние несреќни случаи кои настануваат со моторно или друго возило кое е точно наведено и опишано во полисата. Осигурени се лицата од дејноста која е наведена во полисата.
- [2] Ако при несреќниот случај, не сметајќи го возачот на моторното возило, бројот на лица опфатени со осигурување е поголем од бројот наведен во полисата, сумите на осигурување се намалуваат во сооднос помеѓу бројот на лица наведени во полисата и бројот на лица кои се опфатени со осигурување во моментот на несреќниот случај.
- [3] Возач на моторно возило, според овие дополнителни услови се смета лице кое управува со возилото во моментот на настанување на несреќниот случај.
- [4] При отуѓување на возилото, осигурувањето престанува во 24:00 часот на денот кога возилото било предадено на новиот сопственик. Истовремено престанува и осигурителното покритие. Осигуреникот има право на неискористен дел од премијата, ако во таа осигурителна година не се случил осигурен случај.

член 7: плаќање на премија

Договорувачот е должен да ја плати договорената премија на осигурувачот за сите осигуреници без исклучок и за целото времетраење на осигурувањето, во рокот договорен во полисата.

член 8: завршни одредби

Овие дополнителни услови важат заедно со Општите услови. Ако нивната содржина се разликува од Општите услови, ќе важат овие дополнителни услови.